



СЛУЖИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД.

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издања и огласи 608-3-291-2

Среда, 2 октомври 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 40

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 1,20 динари. — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дина. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошта: Фах 226 — Телефон: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 61-732, Продавна служба 61-671

469.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛА НА СЛУЖБИТЕ НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ

Се прогласува Законот за основање Комисија за контрола на службите на државната безбедност, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 25 септември 1968 година и на седницата на Соборот на народите од 24 септември 1968 година.

ПР бр. 711

26 септември 1968 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСНОВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛА НА СЛУЖБИТЕ НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ

Член 1

Се оснива Комисија за контрола над работата на службите на државната безбедност во сојузните органи на управата (во натамошниот текст: Комисијата).

Член 2

Комисијата остварува увид во ориентацијата и работата на службите на државната безбедност особено од гледиштето на почитувањето на со Уставот и со закон утврдените функции на општествено-политичките заедници и правата на нивните органи, правата и слободата на човекот и граѓанинот, правата на работните и други организации, како и во поглед на методите и средствата што службите ги користат во вршењето на работите од својата надлежност, ги разгледува уочените проблеми со службите, и за тоа му поднесува извештаи и предлози на Сојузниот извршен совет.

На барање од надлежните тела на Сојузната скупштина Комисијата им поднесува непосредно на тие тела извештаи и предлози за прашањата од својот делокруг на работата.

Член 3

Претседателот и членовите на Комисијата ги именува Сојузниот извршен совет од редот на членовите на Советот, сојузните пратеници и општествено-политичките работници.

Комисијата има најмалку седум членови.

Бројот на членовите на Комисијата се утврдува со одлука за именување.

Член 4

Комисијата за својата работа им одговара на Сојузната скупштина и на Сојузниот извршен совет.

Член 5

Комисијата соработува со соодветните тела на републиките во чија надлежност спаѓа контролата над работата на службата на државната безбедност во републиката, и може во спогодба со овие тела да одржува заеднички состаноци заради разгледување на прашања од заеднички интерес.

Член 6

Фактите и другите податоци изнесени на седница на Комисијата и во материјалите приготвени или изработени според заклучок на Комисијата, се сметаат за државна тајна, ако Комисијата за определени податоци не определи поинаку.

Член 7

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

470.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

Се прогласува Основниот закон за општествените стокровни резерви, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 25 септември 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 септември 1968 година.

ПР бр. 710

26 септември 1968 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН

ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

I. ФОРМИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

Член 1

Општествените стокровни резерви служат за подмирување извонредни потреби на општествената за-

едница и за преземање мерки на интервенција заради обезбедување стабилни односи на пазарот.

Член 2

Општествените стоковни резерви се формираат и се користат во согласност со односите и насоките утврдени со општествените планови.

Член 3

При формирањето и користењето на општествените стоковни резерви надлежните органи и организации водат сметка за состојбата и движењето на стоките на пазарот, за општествените стоковни резерви што се формираат во други општествено-политички заедници, за девизните и паричните резерви на општествено-политичките заедници, како и за движењето на цените.

Член 4

Постојаните стоковни резерви се формираат и се користат за подмирување извонредни потреби на народната одбрана и за спречување односно отстранување растројување што во стопанството или во други области на општествениот живот можат да бидат предизвикани или ги предизвикале извонредни настани во земјата или надвор од земјата.

Пазарните стоковни резерви се формираат и се користат заради преземање мерки на интервенција за обезбедување стабилни односи во производството и на пазарот и спроведување на утврдената политика на цените.

Член 5

Мерките на интервенција на пазарот што се вршат со продавање стоки од пазарните стоковни резерви се преземаат заради спречување односно отстранување на растројствата што можат да настанат или настанале во производството или на пазарот, ако тие растројства можат да ја нарушат или ги нарушиле поставените односи во производството и стабилноста на пазарот или ако можат да се пројават или се пројавуваат во позначителен пораст на цените во однос на нивото на цените предвидено со утврдената политика на цените.

Член 6

Мерките на интервенција на пазарот што се вршат со купување стоки за пазарните стоковни резерви се преземаат заради спречување односно отстранување поголеми растројства што можат да настанат или настанале во производството или на пазарот.

Како мерки на интервенција на пазарот од ставот 1 на овој член се сметаат и задолжителните купувања на земјоделски производи по гарантирани цени во смисла на важечките прописи.

Ако се исполнети условите од ставот 1 на овој член, мерки на интервенција на пазарот можат да се преземат и на тој начин што наместо купување стоки ќе се даде ломбарден кредит на односната стока.

Член 7

Мерки на интервенција на пазарот (чл. 5 и 6) можат да се преземаат и заради поттикнување позитивни движења на пазарот, како и заради приспособување на стопанството кон промените настанати на светскиот пазар.

Мерки на интервенција на пазарот не се преземаат ако покачувањето на цените, паѓањето на цените или други промени на пазарот се израз на потрајни тенденции на внатрешниот или на светскиот пазар и ако се во согласност со утврдената политика на цените.

Пред да преземат мерки на интервенција на пазарот, организациите и органите што одлучуваат за преземање на тие мерки се должни да утврдат врз основа на податоци и анализи дали се исполнети условите од чл. 5 и 6 на овој закон и ст. 1 и 2 на овој член.

Член 8

Купувањето на стоки за општествени стоковни резерви и продавањето на стоки од тие резерви се вршат по цените што се во согласност со утврдената политика на цените, а според условите на пазарот.

За општествени стоковни резерви се купуваат, по правило, стоките произведени во земјата.

За општествени стоковни резерви можат да се увезат стоки што ги нема или ги нема доволно на домашниот пазар, или кога цените на стоките на домашниот пазар се над нивото на цените предвидено со утврдената политика на цените.

Член 9

Мерките на интервенција на пазарот се преземаат, по правило, во согласност со други економски мерки (мерки на монетарна и кредитна политика, даночна и царинска политика, надворешнотрговска размена и др.) што надлежните органи на општествено-политичките заедници ги преземаат заради обезбедување стабилни односи на пазарот и спроведување на утврдената политика на цените.

Член 10

За формирање на општествените стоковни резерви и за работење со тие резерви се користат, согласно законот, средствата на општествено-политичките заедници, средствата остварени во работењето со тие резерви и средствата добиени по основ на кредит.

Член 11

Работите во врска со формирањето, чувањето и користењето на општествените стоковни резерви ги вршат посебни организации за стоковни резерви, или вршењето на тие работи може врз основа на договор да им се довери на работни организации (во натамошниот текст: организациите за стоковни резерви).

Член 12

Организациите за стоковни резерви се должни да соработуваат меѓусебно и да остваруваат непосредна соработка со заинтересираните работни организации, нивните здруженија и стопанските комори.

Соработката од ставот 1 на овој член се остварува особено со договарање за формирање општествени стоковни резерви, за нивното користење и за преземање мерки на интервенција на пазарот.

Организациите за стоковни резерви се должни при преземање мерки на интервенција на пазарот да водат сметка за мерките на интервенција на пазарот што ги преземаат организациите за стоковни резерви на други општествено-политички заедници.

Организациите за стоковни резерви можат да се спогодат и за заедничко преземање мерки на интервенција на пазарот.

Организациите за стоковни резерви се одговорни ако не ја остваруваат соработката од ставот 1 на овој член.

Член 13

Организациите за стоковни резерви на републиките и другите општествено-политички заедници се должни на организациите за стоковни резерви на федерацијата да им даваат известувања и да им доставуваат податоци за формирањето и користењето на општествените стоковни резерви, како и други податоци потребни за вршење на работите од нивниот делокруг.

Организациите за стоковни резерви на федерацијата се должни да ги известуваат организациите за стоковни резерви на републиките и другите општествено-политички заедници за распоредот и количините на постојаните стоковни резерви на територијата на односната општествено-политичка заедница, за формирањето на пазарните стоковни резерви на федерацијата и за преземањето на мерки на интервенција на пазарот.

Член 14

Организациите за стоковни резерви на федерацијата можат со организациите за стоковни резерви на републиките и другите општествено-политички заедници да склучуваат рамковни и поединечни спогодби во поглед формирањето на општествените стоковни резерви, нивното користење и преземањето на мерки на интервенција на пазарот.

Член 15

Организациите за стоковни резерви се должни навремено да ги известуваат заинтересираните стопански и други работни организации за формирањето на пазарните стоковни резерви и за преземањето на мерки на интервенција на пазарот.

Член 16

На средствата што служат за работење со општествените стоковни резерви не се плаќа камата на фондовите во стопанството.

Од приходот остварен од работењето со општествените стоковни резерви не се плаќа придонес за заедничките резерви на стопанските организации.

II. СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА**Формирање и користење на стоковните резерви на федерацијата****Член 17**

Федерацијата има постојани стоковни резерви и пазарни стоковни резерви.

Постојаните стоковни резерви на федерацијата ги сочинуваат основни прехранбени производи, основни сировини и други материјали за репродукцијата, како и производи и други материјали за потребите на народната одбрана и за други посебни намени во извонредни прилики.

Пазарните стоковни резерви на федерацијата ги сочинуваат основни прехранбени и други поважни производи, како и сировини и други материјали за производство на индустриски и земјоделски производи.

Член 18

Работењето со стоковните резерви на федерацијата го вршат, во рамките на правата и должностите утврдени со сојузен закон, Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи и Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи (во натамошниот текст: дирекцијата).

Одредбите од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации и други прописи што се однесуваат на сојузните органи на управата важат и за дирекцијата, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 19

Програмата за формирање и користење на постојаните стоковни резерви на федерацијата ја утврдува Сојузниот извршен совет.

Со програмата од ставот 1 на овој член се определуваат особено видовите и количините на производи што ги сочинуваат постојаните стоковни резерви на федерацијата.

Член 20

За користењето на постојаните стоковни резерви на федерацијата во согласност со нивната намена а според настанатата потреба, одлучува Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет може да одлучи по исклучок определени стоки на постојани стоковни резерви на федерацијата привремено да се користат како пазарна стоковна резерва на федерацијата, ако е тоа потребно за да се спречат или отстранат поголеми растројства на пазарот, и во тој случај ќе ги определи условите за користење на тие стоки и рокот за нивното враќање.

Член 21

Стоките на постојаните стоковни резерви на федерацијата се чуваат и се одржуваат со нивно повремено обновување, зависно од видот и природата на стоките и нивниот век на траењето.

Ако стоки на постојани стоковни резерви на федерацијата се продаваат или се заменуваат заради обновување, наместо стоките што се продани или заменети ќе се обезбеди ист вид или количина на стоки или друга стока што ѝ одговара на истата намена.

Продажба и замена на стоките заради обновување на постојаните стоковни резерви на федерацијата се врши, по правило, преку јавно наддавање.

Обновувањето на стоките на постојаните стоковни резерви на федерацијата мора да се врши така што со тоа да не се предизвика растројство на пазарот.

Член 22

Пазарните стоковни резерви на федерацијата се формираат и се користат во согласност со програмата што ја утврдува дирекцијата, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Дирекцијата е должна при изработката на програмата за формирање и користење на пазарни стоковни резерви на федерацијата да соработува особено со сојузните органи на управата односно со сојузните организации надлежни за стопанството, за цените и за стопанското планирање, како и со Сојузната стопанска комора.

Програмата од ставот 1 на овој член мора да биде во согласност со насоките и мерките на текушната економска политика.

Член 23

За формирање и користење на стоковните резерви на федерацијата и за изградба на складовен простор за сместување и чување на тие резерви се користат:

- 1) средствата што ги обезбедува федерацијата;
- 2) средствата од позитивните разлики, по одбивање на средствата на негативните разлики, што дирекцијата ќе ги оствари во работењето со тие резерви.

За формирање на стоковните резерви на федерацијата, федерацијата обезбедува и потребни девизни средства.

За изградба на складовен простор за сместување и чување на стоковните резерви на федерацијата и за други намени определени со сојузни прописи се користат и средствата на амортизацијата што ги издвојува дирекцијата.

Средствата од точката 1 на ставот 1 и од ставот 2 на овој член ги утврдува Сојузната скупштина.

Средствата од точката 2 на ставот 1 на овој член се утврдуваат со завршната сметка на дирекцијата.

Дирекцијата ги распоредува средствата од точката 2 на ставот 1 на овој член утврдени со завршната сметка на дел кој може да се користи како обртни средства, на дел што го користи за инвестиции и на дел што го издвојува во својот посебен резервен фонд.

Член 24

За формирање и користење на пазарните стоковни резерви на федерацијата можат да се користат и кредити на деловните банки и од Народната банка на Југославија.

Дирекцијата може да склучува договори за кредит за целите од ставот 1 на овој член во обемот и под условите што ги утврдува Сојузниот извршен совет.

Член 25

Средствата за изградба на складовен простор за сместување и чување на стоковните резерви на федерацијата се користат врз основа на програмата што, на предлог од дирекцијата, ја донесува Сојузниот извршен совет.

Со програмата од ставот 1 на овој член можат да се определат средствата што ќе се користат за учество во кредитирањето на изградбата на складовниот простор.

Во границите на средствата од ставот 2 на овој член дирекцијата склучува договори со деловните банки.

Со договорите од ставот 3 на овој член се определуваат, покрај другото, условите под кои деловните банки ќе учествуваат во кредитирањето на изградбата на складовниот простор, како и општите услови под кои тие ќе им даваат кредити на инвеститорите за изградба на складовниот простор.

Анунитетите што ѝ припаѓаат на дирекцијата според договорите од ставот 3 на овој член можат да се користат за формирање и користење на стоковните резерви на федерацијата и за изградба на складовен простор за сместување и чување на тие резерви.

Член 26

За формирање и користење на стоковните резерви на федерацијата и за изградба на складовен простор за сместување на тие резерви дирекцијата го употребува и приходот што ќе го оствари со вршење на работите од членот 27 став 3 на овој закон.

Член 27

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи врши работи на формирање, чување и користење на стоковни резерви на федерацијата во прехранбени производи, сировини и други материјали за производство на земјоделски и прехранбени производи, и работи на преземање мерки на интервенција на пазарот на тие производи.

Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи врши работи на формирање, чување и користење на стоковни резерви на федерацијата во индустриски производи, сировини и други материјали за индустриско производство и во готови индустриски производи, освен прехранбените производи, и работи на преземање мерки на интервенција на пазарот на тие производи.

Покрај работите од ст. 1 и 2 на овој член, дирекцијата вршат и други работи од општ интерес што се во врска со нивното работење, а што ќе им ги стави во задача Сојузниот извршен совет.

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи е должна да купува земјоделски производи за кои со сојузни прописи се определени гарантирани цени.

Член 28

Во работењето со стоковните резерви на федерацијата, дирекцијата:

1) одлучува, врз основа на сојузен закон и во границите определени со сојузен закон, за формирањето на пазарните стоковни резерви на федерацијата и за нивното користење, односно за преземањето на мерки на интервенција на пазарот со тие резерви според условите на пазарот, придружувајќи се кон програмата за формирање и користење на пазарните стоковни резерви на федерацијата;

2) склучува договори за работите на стоковниот промет и други договори, на начинот и под условите што важат за стопанските организации, ако со овој закон не определено поинаку;

3) ги сместува и чува стоките на постојаните стоковни резерви и пазарните стоковни резерви на федерацијата во своите складови, а може врз основа на договорот да им ги довери на складирање на работните организации.

Во вршењето на работите од точката 1 на ставот 1 од овој член дирекцијата соработува особено со сојузните органи на управата односно со сојузните организации надлежни за стопанството, за цените и за стопанското планирање, како и со Сојузната стопанска комора.

Во вршењето на работите од ставот 1 на овој член дирекцијата е должна да постави на начин со кој се обезбедува сите заинтересирани работни ор-

ганизации да можат под истите услови да учествуваат во вршењето на тие работи.

Сојузниот извршен совет донесува, по потреба, поблиски прописи за начинот за учествување на работните организации во вршењето на работите од ставот 1 на овој член.

Член 29

Дирекцијата е должна да презема мерки на интервенција на пазарот и кога тоа, заради извршување на мерките на текуштата економска политика, ќе ѝ го наложи Сојузниот извршен совет.

Ако Сојузниот орган на управата за цени врз основа на своите анализи најде дека може да настане или дека настанало растројство на пазарот или во стабилноста на стопанството, должен е за тоа веднаш да ја извести дирекцијата и да ѝ предложи преземање на соодветни мерки на интервенција на пазарот.

Ако дирекцијата смета дека не треба да се преземаат мерки на интервенција на пазарот, а сојузниот орган на управата за цени остане при својот предлог, таа е должна веднаш да го извести за тоа Сојузниот извршен совет.

Член 30

Во дирекцијата се формира совет на дирекцијата.

Член 31

Советот на дирекцијата го сочинуваат претседател и членови на советот чиј број го определува Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет го именува претседателот на советот, како и членовите на советот од редовите на претставниците на стопанските организации — на предлог од Сојузната стопанска комора, и од редовите на претставниците на сојузните и републичките органи — на предлог од тие органи.

Директорот на дирекцијата е член на советот на дирекцијата според својата положба.

Член 32

Советот на дирекцијата:

1) го утврдува предлогот на програмата за формирање и користење на постојаните стоковни резерви на федерацијата и предлогот на програмата за инвестициона изградба, и донесува, со согласност од Сојузниот извршен совет, програма за формирање и користење на пазарните стоковни резерви на федерацијата;

2) одлучува за формирање, користење и обновување на пазарните стоковни резерви на федерацијата и за преземање мерки на интервенција на пазарот;

3) донесува финансиски план и завршна сметка на дирекцијата;

4) донесува деловник за својата работа;

5) ги распоредува средствата од позитивните разлики на дел кој може да се користи како обртни средства, на дел за инвестиции и на дел кој се внесува во посебниот резервен фонд на дирекцијата;

6) врши и други работи определени со сојузен закон.

Сојузната скупштина го одобрува финансискиот план и завршната сметка на дирекцијата.

Член 33

Од средствата наменети за формирање и користење на стоковните резерви на федерацијата, во финансискиот план на дирекцијата посебно се определуваат средства за работа на работната заедница на дирекцијата (за лични доходи на работниците, заедничка потрошувачка, опрема, резерви и други материјални расходи), зависно од нејзините задачи.

Во рамките на средствата од ставот 1 на овој член директорот и советот на работната заедница на дирекцијата донесуваат посебен финансиски план за работата на работната заедница на дирекцијата.

Член 34

Директорот непосредно ја раководи работата на дирекцијата, ги извршува заклучоците на советот на дирекцијата и се грижи за извршувањето на задачите на дирекцијата.

Член 35

Ако директорот на дирекцијата најде дека одлука на советот на дирекцијата за преземање мерки на интервенција на пазарот е во спротивност со законот, со програмата за формирање и користење на пазарните стоконни резерви на федерацијата, со текуштата економска политика или со утврдената политика на цените, ќе го предупреди за тоа советот на дирекцијата.

Ако и по предупредувањето од ставот 1 на овој член советот на дирекцијата остане при својата одлука, директорот на дирекцијата е должен да го извести за тоа Сојузниот извршен совет.

До донесувањето на одлуката на Сојузниот извршен совет, одлуката на советот на дирекцијата не може да се изврши.

Член 36

Работните организации на кои стоките на стоконните резерви на федерацијата врз основа на договорот им се доверени за складирање, не можат без одобрение од дирекцијата тие стоки да ги отуѓат, да им ја променат намената, да ги заменат со стоки од друг вид или квалитет или на друг начин да располагаат со нив спротивно на договорот.

Член 37

Ако според завршната сметка во работењето со стоконните резерви на федерацијата настанале негативни разлики, дирекцијата ги покрива тие разлики од средствата на својот посебен резервен фонд.

Негативните разлики настанати од работењето со постојаните стоконни резерви, или поради мерките на интервенција на пазарот преземени по налог од Сојузниот извршен совет, или врз основа на програмата за формирање и користење на пазарните стоконни резерви на федерацијата, а кои не можат да се покријат од средствата на посебниот резервен фонд, се покриваат од средствата што ги обезбедува федерацијата.

Дирекцијата може средствата на посебниот резервен фонд да ги користи за обртни средства и во текот на годината.

Член 38

Дирекцијата врши амортизација на предметите кои според прописите за средствата на стопанските организации ги сочинуваат нивните основни средства.

Амортизацијата на предметите од ставот 1 на овој член се врши според прописите за амортизацијата на основните средства на работните организации.

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ**Член 39**

Со парична казна од 3.000 до 100.000 динари ќе се казни за стопански престап работната организација, ако без одобрение од дирекцијата со која склучила договор за складирање стоки на стоконни резерви на федерацијата тие стоки ги отуѓи, им ја промени намената, ги замени со стоки од друг вид или квалитет, или на друг начин располага со нив спротивно на договорот (член 36).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во работната организација со парична казна од 200 до 3.000 динари.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 40**

Одредбите на членот 25 став 5 од овој закон се однесуваат и на стасаните и наплатени ануитети според одредбите на: точката 4 од Одлуката за употреба на средствата за изградба на складови на Дирекцијата за исхрана, за сместување и чување на државни материјални резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64), точ. 3, 4 и 5 од Одлуката за упо-

треба на средствата за изградба на складови на Дирекцијата за сировини за сместување и чување на државни материјални резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64), точката 5 од Одлуката за употреба на средствата за изградба на складови на Дирекцијата за исхрана, за сместување и чување на стоконните резерви на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/65), точ. 2 и 3 од Одлуката за употреба на средствата за изградба на складови на Дирекцијата за исхрана, за сместување и чување на стоконните резерви на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/66), точ. 2 и 3 од Одлуката за утврдување програмата за користење на средствата за изградба на складиштен простор за сместување и чување на стоконните резерви на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/66), точката 3 од Одлуката за утврдување на програмата за користење на средствата за изградба на складишни простори за сместување и чување на стоконните резерви на федерацијата во прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/67) и точката 2 од Одлуката за утврдување програмата за користење на средствата за изградба на складиштен простор за сместување и чување на стоконните резерви на федерацијата во прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/67).

Член 41

Дирекцијата ќе ја усогласи својата организација и работење со одредбите на овој закон до 31 декември 1968 година.

Член 42

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за стоконните резерви на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 29/66), Уредбата за државните материјални резерви („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/57, 30/61 и 6/62) и Правилникот за уредување на односите што произлегуваат од пренесувањето на работите во врска со обезбедувањето на постојани резерви за потребите на определени органи и организации врз Дирекцијата за сировини („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/58).

Член 43

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

471.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за данокот на промет, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 25 септември 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 септември 1968 година.

ПР бр. 709

26 септември 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65,

52/66, 31/67, 54/67, 26/68 и 30/68), во членот 16 став 1 точка 7 на крајот се додаваат записки и зборовите: „под условите определени со овој закон“.

Член 2

Во членот 33 по ставот 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„На надоместоците за услугите од ст. 1 и 2 на овој член што се извршени во странство, не се плаќа сојузен данок на промет ако даночниот обврзник докаже дека на тие надоместоци платил во странство данок од ист или слична форма.“

Услугата се смета за извршена во странство ако е извршена преку постојано деловно место на даночниот обврзник кој има седиште во странство (претставништво, застапништво, склад и сл.), без оглед дали тоа деловно место на даночниот обврзник е и регистрирано како такво.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

472.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за дополнително на Законот за стопите на амортизацијата на основните средства на работните организации, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 25 септември 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 септември 1968 година

ПР бр 708
26 септември 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за стопите на амортизацијата на основните средства на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66) во членот 3 став 1 во одредбата на редниот број од групата 110, по зборовите: „На амортизација според“ се додаваат зборовите: „ред. бр. 107, 108, 109 и според“.

Член 2

Овој закон ќе се применува од 1 јануари 1968 година.

Работните организации можат овој закон да го применат и на завршните сметки за 1967 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

473.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕТО И ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ

Се прогласува Законот за измена на Законот за формирањето и општествената контрола на цените, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 25 септември 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 септември 1968 година.

ПР бр. 707
26 септември 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕТО И ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ

Член 1

Во Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67) во членот 38а ставот 2 се брише.

Досегашниот став 3 станува став 2.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

474.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 25 септември 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 септември 1968 година, доведе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЛЕЖЈАТА НА НОВИТЕ БАНКОТИ И КОВАНИ ПАРИ

1. Во Одлуката за обележјата на новите банкноти и ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 56/65 и 47/66), точката 2 се менува и гласи:

„2. Банкнотите од точката 1 на оваа одлука ќе бидат идентични со банкнотите од 5000, 1000 и 500 динари издадени врз основа на Одлуката за издавање нови банкноти на Народната банка на ФНРЈ“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/55) и Одлуката за измена на определени елементи на банкнотите и кованиите пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/63), и тоа во поглед на бојата,

цртежот на лицето на банкнотата, хартијата и видот на печатењето.

Новите банкноти ќе се разликуваат од старите банкноти од ставот 1 на оваа точка во поглед на ознаката на вредноста, димензиите, текстот, датумот на издавањето, потписот и цртежот на опачината на банкнотата, и тоа во следното:

1) ознаките на вредноста на банкнотите од 5000, 1000 и 500 динари ќе се заменат со нови ознаки на вредноста од 50, 10 и 5 динари;

2) одделните апоени на новите банкноти ќе ги имаат следните димензии:

апоенот од 50 динари: 139 mm × 66 mm;
апоенот од 10 динари: 131 mm × 62,25 mm;
апоенот од 5 динари: 123 mm × 58,50 mm;

3) на десната страна од лицето на новите банкноти од сите апоени под орнаменталниот свод ќе се наоѓаат распоредени еден под друг текстовите: „Народна банка Југославије“ (со кирилица), „Народна банка Југославије“ (со латиница) и „Народна банка на Југославија“ (со кирилица), а под тоа ознаката на вредноста (50, 10 и 5) без гијош-розета со текстот „динара“ (со кирилица) и „динарјев“ (со латиница) — од лева страна и со текстот „динара“ (со латиница) и „динари“ (со кирилица) — од десна страна. Под ознаката на вредноста ќе се наоѓаат на средината — местото и датумот на издавањето на банкнотите: „Београд“ (со кирилица и латиница), „1. V 1968.“ и „Белград“ (со кирилица), со потпис на гувернерот „гувернер“ — со латиница и кирилица) Никола Миљаниќ од десна страна и со потпис на вицегувернерот („вицегувернер“ — со кирилица и латиница) Бранислав Чолановиќ од лева страна;

4) опачината на новите банкноти од сите апоени ќе го има следниот изглед: на средниот и левиот дел од банкнотите заштитната тонска подлога ќе биде изразена во гијоширани елементи околу кои во рамномерни растојанија се распоредени ознаките на вредноста (50, 10 и 5), додека на десниот дел од банкнотите во заштитната подлога ќе се наоѓа една исправена и една положена гијош-розета.

Цртежот на средниот и левиот дел од банкнотите ќе се состои од централна розета со кружна форма, со стилизирани фигури на играчи во оро, на чија надворешна страна се наоѓаат четири стилизирани орнаменти, а од внатрешната страна називите на социјалистичките републики кружно испишани со латиница (Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Словенија и Србија) и со кирилица (Босна и Херцеговина, Македонија, Словенија, Србија, Хрватска и Црна Гора), со бели букви на темна подлога. Во средината на централната розета ќе се наоѓаат озанките на вредноста (50, 10 и 5). Од лева и од десна страна на централната розета ќе се наоѓаат гијоширани розети со текстот: „педесет (десет-пст) динара“ (со кирилица) и „петдесет (десет-пет) динарјев“ (со латиница) на левата розета и со текстот: „педесет (десет-пет) динара“ (со латиница) и „петдесет (десет-пет) динари“ (со кирилица) — на десната розета. Под централната розета ќе се наоѓа посебно урамена клаузула за забрана на фалсификувањето на банкнотите испишана со следните текстови: „Фалсификување се кажњава по закону“ (со кирилица), „Кривоворење се кажњава по закону“ (со латиница), „Понарејање се казнује по закону“ (со латиница) и „Фалсификувањето се казнува според законот“ (со кирилица). Над и под гијошираните розети ќе се наоѓаат ознаките на вредноста на банкнотите (50, 10 и 5).

На десниот дел на банкнотите ќе бидат испишани текстовите еден под друг: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ (со латиница и кирилица) и „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ (со латиница), а при дното ќе се наоѓаат ознаките на вредноста (50, 10 и 5).“

2. Во точката 3 ст. 4 и 5 се заменуваат со еден нов став, кој гласи:

„Изгледот на новите ковани пари од 1 динар ќе биде следниот:

1) од лицето: во средината државен грб, а околу грбот назив „СФР Југославија“ испишан со кирилица во полукруг над грбот и со латиница во полукруг под грбот, со мали орнаменти помеѓу почетокот и завршетокот на називот и со низа точкички на работ од лицето;

2) од опачината: ознака на вредноста: „1“, збор: „динар“ (со кирилица и латиница) и ознака „1968.“ како година на издавањето, сè опкружено со стилизиран венец од маслиново и дабово лисје споен со мал орнамент, со шест петокраки звездици над ознаката на вредноста и со низа точкички на работ од опачината;

3) работ порабен со рецки.“

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 1068
26 септември 1968 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател
на Стопанскиот собор,
Петар Зечевиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видое Смилевски, с. р.

475.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман I точка 3, во врска со членот 19 став 2 од Законот за Сојузниот совет за координација на научните дејности и за Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности, Сојузната скупштина, на предлог од Сојузниот совет за координација на научните дејности, а по прибавено мислење од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 25 септември 1968 година и на седницата на Соборот на народите од 24 септември 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

За член на Управниот одбор на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности се именува др Марк Красниќи, редовен професор на Правно-економскиот факултет во Приштина.

Сојузна скупштина

АС бр. 1077
26 септември 1968 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на народите,
Вида Томшич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видое Смилевски, с. р.

476.

Врз основа на членот 54 став 4 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБВРСКАТА НА СПОГОДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И НА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ

1. Надворешнотрговскиот промет на следните производи и услуги може да се врши само во рамките на спогодба што ќе ја склучат стопанските организации на односната групација во смисла на членот 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство, во согласност со Одлуката за постапката за склучување спогодби на стопанските организации за соработка во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68), и тоа за:

- 1) извоз на пченка;
- 2) увоз на храна за добиток и додатоци за храна за добиток;
- 3) увоз на хартија: хартија за печатење бездрвна; хартија за пишување бездрвна; хартија за печатење превлечена; хартија и картон хромен и шарен; хартија и картон импрегниран; натрон-хартија или сулфатна крафт-хартија; натрон-картон или сулфатен крафт-картон; хартија за завиткување, освен натрон; картон бра-нест; пергамент-хартија и нејзини имитации; прешпан и слични картони; картон бристол; картон машински дрвни и полуфин; картон машински бездрвен; картон дуплекс и мултиплекс; вреќи и кесиња од хартија; кутии од картон; амбалажа од хартија и картон друга; картонски изработки за канцеларии и дуќани и бобини и шпулни од хартија и картон;
- 4) увоз на синтетички и природен каучук;
- 5) увоз на пневматика и други гумени технички стоки;
- 6) извоз на декоративна пластика — ламинат;
- 7) извоз на фармацевтско-хемиски производи во земјите со кои се склучени спогодби за плаќање по пат на клиринг;
- 8) извоз на текстил во земјите со кои се склучени спогодби за плаќање по пат на клиринг;
- 9) увоз на текстилни сировини;
- 10) увоз на странски филмови;
- 11) увоз на моторни возила;
- 12) извоз и увоз на алатни машини;
- 13) увоз на разладни уреди за угостителството, туризмот и за самоуслугите;
- 14) увоз на текстилни машини;
- 15) увоз на градежни и рударски машини и средства на внатрешниот транспорт;
- 16) извоз и увоз на опрема за цементари и опрема за шеќерани;
- 17) извоз и увоз на земјоделски машини и трактори;
- 18) извоз и увоз на цемент;
- 19) увоз на нафта;
- 20) увоз на сирови фосфати;
- 21) извоз на мараска;
- 22) изведување на определени инвестициони работи во одделни странски земји.

2. Ако спогодбите од точката 1 на оваа одлука во поглед на извозот и увозот на производи не се постигнат во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а во поглед на изведувањето на инвестиционите работи во странство —

во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, надворешнотрговскиот промет на производите односно услугите од точката 1 на оваа одлука ќе се врши под условите што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет. До влегувањето во сила на прописите од Сојузниот извршен совет надворешнотрговскиот промет на тие производи односно услуги ќе се врши според важечките прописи.

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузната стопанска комора, ќе определи за кои инвестициони работи во странство е задолжително спогодувањето во смисла на точката 1 од оваа одлука.

4. Спогодбите на стопанските организации од точката 1 на оваа одлука треба да ги опфатат сите видови на надворешнотрговскиот промет.

5. Еден примерок од спогодбата од точката 1 на оваа одлука, во смисла на точката 12 став 2 од Одлуката за постапката за склучување спогодби на стопанските организации за соработка во надворешнотрговскиот промет, ќе му се достави на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 119

26 септември 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

477.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНКИ ЗА 1968 ГОДИНА

1. На производителните работни организации од гранката 127 — Прехранбена индустрија (индустријата на шеќер) им се утврдува за 1968 година, покрај износот на глобалната девизна квота што им припаѓа врз основа на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/67 и 52/67), уште и дополнителен износ на глобалната девизна квота од 1,750.000 динари за увоз на сировини и други репродукциони материјали од подрачје на кое се остваруваат девизи од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања.

2. Распределбата на дополнителниот износ на глобалната девизна квота од точката 1 на оваа одлука ќе се врши според одредбите на точката 4 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1968 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р.п. бр. 120

26 септември 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

478.

Врз основа на членот 2 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА**

1. Во Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот се плаќа посебна давачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68) во точката 1 по редниот број 210 се додаваат 23 нови редни броеви, кои гласат:

*211	013-30-10	Екстракти од месо	16.03
212	031-10-10 до 90	Риби свежи, разладени или смрзнати	03.01/1, 2, 3
213	051-72-50	Бадем во лушпа	08.05/1
214	051-72-60	Бадем без лушпа	08.05/1
215	051-91-10	Смокви свежи	08.03/1
216	052-02-11	Смокви, суви, етивирани	08.03/2
217	052-02-12	Смокви, суви, неетивирани	08.03/2
218	053-30-30	Мармалад од сливи	20.05/1, 2
219	053-30-40	Мармалад од друго овошје	20.05/1, 2
220	053-61-41	Вишни смрзнати, без додаток на шеќер	08.10/2б
221	053-63-10, 20, 40, 50, 60, 93, 94, 95, 96, 97 и 99	Овошје привремено конзервирано — друго	08.11/7
222	054-50-50	Зелки и кел, свежи	07.01/3д
223	054-50-96	Маслилки, свежи	07.01/3а
224	054-61-10	Грашок, смрзнат	07.02
225	054-61-20	Боранија, смрзната	07.02
226	054-61-90	Маслилки, смрзнати	07.02
227	054-62-10	Маслилки во саламура	07.03/1
228	054-84-19	Хмел, друг	12.06
229	055-51-10	Краставици, кисели	20.01/2
230	055-51-20	Пиперки, кисели	20.01/1, 2
231	055-52-90	Зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин, освен со оцет или оцетна киселина — друг	20.02/5
232	099-05-10 и 50	Приготвени супи и чорби во течна и цврста состојба или во форма на прав	21.05/1, 2а.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 118
26 септември 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

479.

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН**

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68 и 31/68) во колоната 6 се вршат следните измени, и тоа:

Реден број	Шифра од Номенклатурата СНТ	Наименовање	Поранешна кратенка за стоковен режим	Се заменува со кратенка за стоковен режим
1	2	3	4	5

Во секторот 0 — Производи за храна

101	013-30-10	Екстракти од месо	ЛБО	Д
532	099-05-50	Супи други (преработки за приготвување супа)	ЛБ	Д

1	2	3	4	5
Во секторот 2 — Сурови материи нејастиви освен горивото				
78	231-10-10	Каучук природен	ГДК	ЛБО*
79	231-10-40	Латекс, па и стабилизирани или концентрирани	ГДК	ЛБО*
80	231-10-50	Креп гума за фонови	ГДК	ЛБО*
81	231-10-80	Балата сурова	ГДК	ЛБО*
82	231-10-90	Гутаперка и други природни гуми — сурови	ГДК	ЛБО*
83	231-20-11	Polybutadien-styrol, синтетички каучук, течен	ГДК	ЛБО*
84	231-20-19	Каучук синтетички, течен, друг	ГДК	ЛБО*
85	231-20-21	Polybutadien-styrol, синтетички каучук, цврст	ГДК	ЛБО*
86	231-20-22	Бутилкаучук (синтетички цврст каучук)	ГДК	ЛБО*
87	231-20-29	Каучук синтетички, цврст, друг	ГДК	ЛБО*
88	231-20-50	Каучук, маслодаен (фактис)	ГДК	ЛБО*
89	231-30-10	Каучук, регенериран во плочи, листови и ленти	ГДК	ЛБО*
Во секторот 5 — Хемиски производи				
38	512-27-10	Фенол хемиски чист, фенол-алкохол	ГДК	ЛБО*
52	512-41-10	Формалдехид	ГДК	ЛБО*
57	512-43-10	Ацетон	ГДК	ЛБО*
181	513-27-10	Саг активна	ГДК	ЛБО*
182	513-27-20	Саг неактивна	ГДК	ЛБО*
189	513-34-10	Азотна киселина	ЛБО	ЛБО*
294	514-24-52	Сулфат на натриум (Глауберова сол)	ГДК	ЛБО*
297	514-24-59	Сульфати неоргански метални други	ЛБО*	ГДК
503	541-70-23	Екстракти растителни медицински	ГДК	ЛБ**
506	541-70-40	Диететички препарати, вина и води, медицински	ГДК	ЛБ**
511	541-91-20	Завои и газа медицинска	ГДК	ЛБ**
512	541-91-30	Фластери, медицински	ГДК	ЛБ**
516	541-99-40	Забарска жива	ГДК	ЛБ**
595	581-10-10	Пластични маси на кондензација, поликондензација и полиадијација: — во емулзија или раствор	ГДК	РК*
		Поливинил хлорид:		
602	581-20-00	— во прав и гранулат	РК	РК*
605	581-20-03	— во фолии, филмови и ленти	РК	РК*
609	581-20-09	— од други видови	РК	РК*
		Пластични маси на полимеризација и кополимеризација, други:		
610	581-20-10	— полиетилен високопритисен во гранули (густота до 0.932)	РК	РК*
610a	581-20-11	— полиетилен нископритисен во гранули (густота над 0.932)	РК	РК*
610б	581-20-12	— полипропилен	РК	РК*
610в	581-20-13	— полистирол и кополимеристирел со над 50% стирел	РК	РК*
610г	581-20-14	— други полимеризати	ГДК	РК*
611	581-20-20	— во блокови, плочи, профили и монофили	ГДК	РК*
612	581-20-30	— во фолии, филмови и ленти	ГДК	РК*
613	581-20-40	— за лакови	ГДК	РК*
614	581-20-50	— во други форми (цевки, вештачки црева)	ГДК	РК*
615	581-20-90	— јонски изменувачи од полимеризациска маса	ГДК	РК*
632	581-92-20	— хидрохлорид на гуми, хлорирана гума	ГДК	ЛБ
Во секторот 6 — Изработени производи класификувани претежно според материјалот				
64	629-10-10	Гуми внатрешни за патнички автомобили	ГДК	ЛБО*
65	629-10-20	Гуми внатрешни за автобуси и камиони	ГДК	ЛБО*
66	629-10-31	Гуми внатрешни за авиони	ГДК	ЛБО*

1	2	3	4	5
67	629-10-32	Гуми внатрешни за трактори	ГДК	ЛБО*
68	629-10-33	Гуми внатрешни за моторцикли	ГДК	ЛБО*
69	629-10-34	Гуми внатрешни други	ГДК	ЛБО*
70	629-10-39	Гуми внатрешни за велосипеди	ГДК	ЛБО*
71	629-10-40	Гуми надворешни за патнички автомобили	ГДК	ЛБО*
72	629-10-50	Гуми надворешни за камиони и автобуси	ГДК	ЛБО*
73	629-10-91	Гуми надворешни за авиони	ГДК	ЛБО*
74	629-10-92	Гуми надворешни за трактори	ГДК	ЛБО*
75	629-10-93	Гуми надворешни за моторцикли	ГДК	ЛБО*
76	629-10-94	Гуми надворешни за велосипеди	ГДК	ЛБО*
77	629-10-99	Гуми надворешни други	ГДК	ЛБО*
86	629-98-40	Гумени пневматични душеци и перници	ГДК	ЛБО*
170	641-50-20	Картон машински, дрвен и полуфин	ЛБО	ЛБО*
171	641-50-30	Картон машински бездрвен	ЛБО	ЛБО*
172	641-50-40	Картон дуплекс и мултиплекс	ЛБО	ЛБО*
186	641-93-20	Картон бранест	ЛБО	ЛБО*
203	641-95-95	Хартија и картон хромови и шарени	ЛБО	ЛБО*
204	641-95-99	Хартија и картон импрегнирани	ЛБО	ЛБО*
211	642-11-90	Амбалажа од хартија и картон, друга	ГДК	ЛБО*

Во секторот 7 — Машини и транспортни уреди

97	714-20-10	Машини за сметање рачни	ГДК	РК*
183	717-30-20	Машини за шисење куќни	ГДК	РК*
424	723-21-10	Изолатори керамички без метални делови	ГДК	РК*
425	723-21-20	Изолатори керамички со метални делови	ГДК	РК*
487	726-20-50	Рендгенски високонапонски генератори	ГДК	ЛБ**
602	731-70-40	Слогови и оски за железници	ГДК	РК
703	735-30-81	Чамци за спасување, гумени чамци	ГДК	ЛБО*

Во секторот 8 — Разни готови производи

216	861-71-10	Хируршки инструменти, апарати и прибор	ГДК	ЛБ**
217	861-71-20	Дијагностички инструменти, апарати и прибор	ГДК	ЛБ**
218	861-71-30	Забарски инструменти, апарати и прибор	ГДК	ЛБ**
219	861-71-40	Забарски потрошен материјал	ГДК	ЛБ**
221	861-71-90	Медицински инструменти, апарати и делови други	ГДК	ЛБ**
262	861-96-11	Термометри клинички	ГДК	ЛБ**
286	862-42-20	Рендген-филмови	ГДК	РК*
287	862-42-30	Кинематографско-филмска лента, неосветлена	ГДК	РК*
288	862-43-10	Фотографска хартија	ГДК	РК*
302	864-12-10	Будилници	ГДК	РК*
303	864-12-20	Часовници за на маса (со механизам на мэл часовник)	ГДК	РК*
309	864-22-20	Будилници со голем механизам	ГДК	РК*
385	893-00-20	Хигиенски производи од пластична маса	ГДК	ЛБ**
501	899-25-10	Снопови за четки приготвени	ЛБО	ГДК
535	899-91-10	Хируршки нестерилен конец од црева (катгут)	ГДК	ЛБ**

2. Во секторот 0 — Производи за храна, редниот број 531 се менува и гласи:

Реден број	Шифра од Номенклатурата СНТ	Н а и м е н у в а њ е	Тар број од Царинската тарифа	Форма на извозот увозот	
1	2	3	4	5	6
„531	099-05-10	Супи и булјони, течни, цврсти и во прав	21.05/1	ЛБ	Д“.

3. Во секторот 5 — Хемиски производи, по редниот број 310 се додава нов реден број 310а, кој гласи:

„310а	514-26-20	Минерални крмила врз база на фосфат	28.40/3д	ЛБ	ЛБО**.
-------	-----------	-------------------------------------	----------	----	--------

4. Во секторот 7 — Машини и транспортни уреди, редниот број 98 се менува и гласи:

„98	714-20-20	Машини за сметање електрични со вграден механизам за сите дејствија	84.52/16	ЛБ	РК**.
-----	-----------	---	----------	----	-------

1	2	3	4	5	6
	По редниот број 98 се додава нов реден број 98а, кој гласи:				
„98а	714-20-21	Машини за сметање електрични други, т. е. за едно до три сметачки дејствија	84.52/16	ЛБ	РК**.
	Редниот број 388 се менува и гласи:				
„388	722-10-53	Трансформатори со снага над 10.000 до 20.000 kWA	85.01	ЛБ	ГДК*.
	По редниот број 388 се додава нов реден број 388а, кој гласи:				
„388а	722-10-54	Трансформатори со снага над 20.000 kWA	85.01	ЛБ	РК**.
	По редниот број 481 се додава нов реден број 481а, кој гласи:				
„481а	726-10-51	Апарати расemaker	90.17/1	ЛБ	ЛБ***.
	По редниот број 499 се додава нов реден број 499а, кој гласи:				
„499а	729-20-13	Сијалици за медицински апарати и инструменти	85.20/1	ЛБ	ЛБ***.
	5. Во секторот 8 — Разни готови производи, по редниот број 174 се додава нов реден број 174а, кој гласи:				
„174а	861-11-35	Контактни стакла — леќи	90.01/1	ЛБ	ЛБ***.
	По редниот број 216 се додава нов реден број 216а, кој гласи:				
„216а	861-71-11	Инструменти и потрошен материјал за остеосинтеза	90.17/2	ЛБ	ЛБ***.
	По редниот број 221 се додава нов реден број 221а, кој гласи:				
„221а	861-71-91	Валвули за невро и кардиоваскуларна хирургија	90.17/2	ЛБ	ЛБ***.
	По редниот број 284 се додава нов реден број 284а, кој гласи:				
„284а	862-41-21	Филмови за дозирање за научни и здравствени установи	37.01/2	ЛБ	РК**.
	По редниот број 286а се додаваат два нови редни броја, кои гласат:				
„286б	862-42-22	Флуорографски филмови	37.02/3	ЛБ	РК*
286в	862-42-23	Дозис филмови	37.02/3	ЛБ	РК**.
	По редниот број 391 се додава нов реден број 391а, кој гласи:				
„391а	893-00-91	Производи од пластични маси за употреба во здравствени цели	39.07/12	ЛБ	ЛБ***.

6. Работите на увозот на стоките од точ. 1 до 5 од оваа одлука што се склучени и пријавени на банката од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се извршат според стоковниот режим што за увозот на овие видови стоки важел до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 121
26 септември 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

480.

Врз основа на членот 165а став 2 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64, 52/66, 15/67, 31/67, 54/67 и 32/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОБВРЗНИЦИ НА ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ ОД ОБВРСКАТА НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СМЕТКИТЕ

1. Од обврската на евидентирање на сметките односно потврдата (во натамошниот текст: сметките) што обврзниците на придонеси и даноци им ги поднесуваат на работните и други организации, државните органи и приватните правни лица заради на-

плата на надоместок за испорачани стоки и извршени услуги, како и кога од тие организации, органи и лица остваруваат приходи од имот, се изземаат обврзниците на придонеси и даноци за приходите што ќе ги остварат:

1) од работен однос;

2) од испорачани основни земјоделски производи од страна на индивидуални земјоделски производители;

3) од авторски права;

4) од продадени употребувани предмети преку комисиони дукани или непосредно на работни и други организации, државни органи и приватни правни лица, освен употребувани моторни возила, моторни и електрични машини и уреди, медицински

инструменти и апарати, сметачки и пишувачки машини;

5) од занастнички и други стопански дејности и од самостојно вршење интелектуални услуги, на кои се плаќа придонес во процент од ескај процентно остварен бруто-приход (придонес по одбивање — чл. 72 и 82а од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните), освен приходите на лица што се занимаваат со продажба и рекламирање на стоки или со вршење на други услуги за сметка на работни организации кај кои не се во работен однос (деловни агенти, трговски патници, повереници и сл.), застапници на Југословенската лотарија и други приредувачи на игри на среќа, повереници на осигурителните организации и лица што остваруваат приходи по договор за дело;

6) со работа како носачи, сечачи и други лица што со користење на сопствена физичка сила им вршат услуги на работни и други организации, државни органи и приватни правни лица, без оглед дали тие приходи ги оствариле по договор за дело или не.

2. Од обврската на евидентирање на сметките се изземаат сите категории на обврзници на придонеси и даноци за приходи од испорачани стоки и извршени услуги, како и од имот даден на користење, по кои вкупниот надоместок во текот на една календарска година кај една работна или друга организација, еден државен орган или приватно правно лице не го надминува износот од 600 динари.

3. Се овластува сојузниот секретар за финансии да може и други категории обврзници на придонеси и даноци да изземе од обврската на евидентирање на сметките што тие им ги поднесуваат на работни и други организации, државни органи и приватни правни лица заради наплата надоместок за испорачани стоки и извршени услуги, како и за даден имот на користење.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 122

26 септември 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

481.

Врз основа на чл. 35 и 36 ст. 1 и 2 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 47/66), во согласност со Сојузниот извршен совет, гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА БАНКНОТИТЕ ОД 5000, 1000 И 500 ДИНАРИ СО ДАТУМИТЕ НА ИЗДАНИЕТО 1 МАЈ 1955 ГОДИНА И 1 МАЈ 1963 ГОДИНА

1. Народната банка на Југославија од 1 октомври до 31 декември 1968 година ќе ги повлече од оптек банкнотите од 5000, 1000 и 500 динари со датумите на изданието 1 мај 1955 година и 1 мај 1963 година и ќе ги замени со банкнотите од изданието што е во тек.

2. Од 1 јануари 1969 година банкнотите што врз основа на ова решение се повлекуваат од оптек ќе престанат да бидат законско средство за плаќање.

3. Народната банка на Југославија ќе врши до 30 јуни 1969 година замена на банкнотите што врз основа на ова решение престанале да бидат законско средство за плаќање.

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 85

26 септември 1968 година
Белград

Наредна банка на Југославија

Го заменува гувернерот
вицегувернер,
Бранислав Чолапанџиќ, с. р.

482.

Врз основа на членот 165а став 3 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64, 52/66, 15/67, 31/67, 54/67 и 32/68), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕТО НА СМЕТКИТЕ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИТЕ И ЗА НАПЛАТА ЗА СТАСАНИТЕ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ

1. Обврзниците на придонеси и даноци (во натамошниот текст: обврзниците) кога остваруваат приходи од работни и други организации, државни органи и приватни правни лица (во натамошниот текст: исплатители), за испорачани стоки и извршени услуги, како и кога остваруваат приходи од имот, должни се сметката односно потврдата или друг документ врз основа на кој го остваруваат примањето (во натамошниот текст: сметката), за наплата на тие приходи да ја направат во три примероци (еден за исплатителот, вториот за надлежниот орган на општината, а третиот за обврзникот) и, пред поднесувањето на исплатителот заради исплата, да му го поднесат на надлежниот орган на општината заради евидентирање и утврдување на височината на стасаниот придонес и данок што треба да ги наплати при исплатата на сметката.

Обврзниците на кои придонесот им се пресметува со задржување при исплатата на приходот (придонес по одбивање), се должни сметката заради евидентирање, да му ја поднесат на надлежниот орган на општината на чија територија имаат живеалиште односно на чија територија живее нивното потесно семејство (член 23 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните).

Обврзникот е должен при поднесувањето на сметката заради евидентирање да поднесе и потврда за износот на стасаниот и неплатен придонес и данок од територијата на други општини, ако и кај други општини се задолжува со придонес односно данок, или да даде писмена изјава дека кај други општини не се задолжува со придонес односно данок.

2. Надлежниот орган на општината е должен на сите три примероци на сметката да му стави налог на исплатителот при исплатата на сметката да го запре и уплати на соодветната сметка кај Службата на општественото книговодство:

1) износот на придонесот и данокот што отпаѓа на примањето по поднесената сметка што се наплата со запирање при исплатата на приходот;

2) износот на другите стасани неплатени придонеси и даноци со кои обврзникот се задолжува.

Ако збирот на стасаните придонеси и даноци е поголем од износот што обврзникот по поднесената сметка треба да го прими, надлежниот орган на општината во налогот претходно ќе го искаже припадниот придонес и данок на примањето по самата сметка, а потоа другиот стасан придонес и данок до вкупниот износ на сметката.

Ако по поднесената сметка не постои обврска на плаќање придонес односно данок, а обврзникот ги

намирил сите други придонеси и даноци, надлежниот орган на општината ќе назначи на сметката дека обврзникот во таа и во други општини не долгува придонес односно данок.

3. Исплатителите се должни во рок од 7 дена од денот на извршеното запирање на придонесот и данокот да ги уплатат запрениите износи на соодветните сметки кај Службата на општественото книговодство. На износот на запрениот придонес и данок исплатителот на обврзникот ќе му издаде потврда.

Ако исплатителите не извршат уплата на запрениот износ во рокот од ставот 1 на оваа точка, надлежниот орган на општината ќе побара од Службата на општественото книговодство запрениот а неуплатен износ на придонесот и данокот да го наплати од расположивите средства на жиро-сметката на исплатителот.

4. Надлежниот орган на општината ќе основе посебен регистар, што ќе го води по обврзниците — подносителите на сметките, во кој по хронолошки ред ќе ја запишува секоја сметка поднесена заради евидентирање.

Во тој регистар надлежниот орган на општината ќе ги внесува сите податоци од сметката потребни за разрез и наплата на придонесот и данокот.

Врз основа на податоците од регистарот надлежниот орган на управата на општината ќе го контролира запирањето и уплатувањето на придонесите и даноците по евидентираниите сметки.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-7144/1

27 септември 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смолс, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за особени заслуги во изградбата и раководењето со воена установа

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Глишиќ Николе Живан, капетан I класа на административната служба.

Бр. 198
22 декември 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати

успеси во работата во областа на хидрометеоролошката служба

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Радошевиќ Милутин и Зечевиќ Ђорђе;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андрић Људевит, Гамсер Ковиљка, Мицић Лазар, Оторепец Силва;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ

Бошковиќ Мирослав, Ђорђевиќ Драгослав, Ковачевиќ Јанко, Крстић Јован.

Бр. 199
29 декември 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги на заштитата и спасувањето на животите, општествениот и личен имот со што и е направен значаен придонес на социјалистичката заедница

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Доброволно ватрогасно друштво, Макарска;

за особени заслуги и постигнати успеси во социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бродарац-Тушканац Јагица, Ђерфа Марија, Ковачевиќ Анте, Пуртини Марко, Лалиќ Марија, Нанчиќ Милка, Винклер инж. Златко;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Браут Роко, Дабчевиќ Ађа, Фио др Оливер, Крнста Илија, Луетиќ Јосип, Мориќ Анте, Петровеки Алојз, Планчиќ Стјепан, Ренко Франьо, Заставниковиќ Миле;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Барац Даница, Бедњанец-Галинац Барица, Безјак Иван, Чумпек Франьо, Домишко Зденко, Домјан Маријан, Медиќ Богдан, Рајчевиќ Ђуро, Збуквиќ Драгутин;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Барац Драго, Бркљачиќ Јосо, Бугариновиќ Петар, Пачуга Франьо, Црнчиќ инж. Клемент, Цр-

вић Иван, Чешкић Марко, Чича Симо, Чорак Марко, Дмитривић Миле, Дуганџија Милан, Фајдетић Мате, Филипчић Аугуст, Газибара Андрија, Глас—Фаранер Фаника, Голац Драгутин, Хамер Иван, Хумек Славко, Ивановић—Матек Фаника, Јаворовић Божидар, Кајганић Петар, Керовец Стјепан, Клашњић Милан, Коџон Иван, Кохи Еуген, Косовец Валент, Крнета Миле, Лазич Дане, Летица Фране, Лончарец Франьо, Љубенко Мирко, Љубичић Милан;

Мак Стјепан, Маравић Милија, Маркашевић Мартин, Мартић Зора, Мартон Иван, Марунић Светозар, Матулић Томо, Мијаковић Мирко, Мишчевић Станко, Ножар Франьо, Паскичевић Лука, Петањек Иван, Петрунић инж. Милан, Пожар Андрија, Пражић Мане, Прелец Мијо, Пуача Тодор, Рапачић Петар, Сабо Срејко, Сирочић Винко, Стамбул Маријан, Шантек Мијо, Шимунић Винко, Штамбук Казимир, Штефан Станко, Штрк Мирко, Топић Илија, Трбојевић Здравко, Врцељ Душан, Вујновић Драго;

за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бродарац-Тушканац Јагица, Ђерђа Марија, Маргетић Петар, Млинарец Франьо, Огулинац Ђуро, Стојчевић Раде, Шепаровић Иван;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛЈА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Џвијановић Србислав, Делић Илија, Горички-Михајловић Милица, Харча Иван, Мишкец Брајко, Сучевић Стево, Трбојевић Раде, Тривановић Пане;

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ

Баковић Петар, Безјак Анкица, Бибер Стјепан, Бикић Јосип, Благус Јосип, Блажанин Иван, Блажевић Драган, Бркић Грга, Џар Томо, Џрнокрак Душан, Делић Никола, Домјан Антун, Дубравец Марија, Ђуранец Стјепан, Фијачко Петар, Фран Иван, Гргурић Миле, Хабечић Стјепан, Хабуш Стјепан, Иванчевић Ђуро, Јасика Гојко, Јечмењак Иван, Керовец Стјепан, Кибергер Јосип, Кларић Божо, Кларић Стјепан, Кондић Станко, Контић Богдан, Корач Гојко;

Корди Милан, Лах-Славко Џвијета, Лановић Никола, Лемић Божо, Лукић Милан, Маљковић Јово, Матаија Никола, Мештровић Мирко, Милиновић Данијел, Мишљенчевић Станко, Новак Катарина, Папа Вид, Пасарић Владимир, Пејновић Ђуро, Прашникар Верта, Продан Винко, Роди Павло, Роговић Дане, Росандић Никола, Румењак Мирко, Стипић Перо, Стојаковић Станко, Сучевић Милица, Шаплек Драго, Шкринички Александар, Шкуљичак—Шоптарић Мирка, Тарбук—Џовен Ба-рица, Тедески—Матић Драгица, Видмар Станко, Врховац Бошко, Зобеница Душан.

Бр. 201
29 декември 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси на работата во изградбата на савскиот наспир „Сава 67“, Загреб

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Младинските работни бригади: „Раде Кончар“, Сплит; „Божидар Аџија“, Белград; „Дара Павловић“, Белград; „Villazkim Bashkim“, Косово и Метохија; „13. јул“, Титоград; „Перо Ђуркин“, Забок; „Маријан Бадел“, Загреб; „Бранко Карановић“, Бјеловар.

Бр. 40
22 март 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за примерна и умешна работа и за извонредни резултати во остварувањето на задачите од посебно и непосредно значење за народната одбрана

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Тодоровић др Коста.

Бр. 41
22 март 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето и зацврстувањето на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Antonino Restivo, генерален конзел на Република Италија во Загреб.

Бр. 42
22 март 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за особени заслуги во развивањето на соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

dr Benno Schaginger, генерален директор на Управата на ПТТ на Република Австрија.

Бр. 44
26 март 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод тристоттисетгодишнината на постоењето и работата, а за извонредни заслуги во ширењето на просветата и културата меѓу нашите народи и за особени успеси постигнати на издигањето и воспитувањето на низа млади генерации

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Гимназијата, Вараждин;
по повод стотеттисетгодишнината на постоењето и работата, а за извонредни заслуги во ширењето на просветата и културата меѓу нашите народи и за особени успеси постигнати на полето на музичкото образование на низа млади генерации

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Музичката школа, Вараждин.

Бр. 45
26 март 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воени единици, во пливното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Граната Ивана Јаков, пешадиски капетан I класа;

за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ**

пешадискиот потполковник: Пушељић Милисав Миле;

капетанот на корвета: Миловановић Душана Вукоман;

артилерискиот капетан I класа Гајић Миливоја Радосав.

Бр. 47
2 април 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
469. Закон за основање Комисија за контрола на службите на државната безбедност — — — — —	833
470. Основен закон за општествените стоковни резерви — — — — —	833
471. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за данокот на промет — — — — —	837
472. Закон за дополнение на Законот за стопите на амортизацијата на основните средства на работните организации — — — — —	838
473. Закон за измена на Законот за формирањето и општествената контрола на цените — — — — —	838
474. Одлука за измени на Одлуката за обележјата на новите банкноти и ковани пари — — — — —	838
475. Одлука за именување член на Управниот одбор на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности — — — — —	839
476. Одлука за обврската на спогодување на стопанските организации при увозот и извозот на определени производи и на вршење услуги — — — — —	840
477. Одлука за утврдување дополнителен износ на глобалната девизна квота на производителните работни организации на определени гранки за 1968 година — — — — —	840
478. Одлука за дополнение на Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот се плаќа посебна давачка — — — — —	841
479. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	841
480. Одлука за изземање на одделни категории обврзници на придонеси и даноци од обврската на евидентирање на сметките — — — — —	844
481. Решение за повлекување од оптек на банкнотите од 5000, 1000 и 500 динара со датумите на изданието 1 мај 1955 година и 1 мај 1963 година — — — — —	845
482. Наредба за начинот на евидентирањето на сметките на обврзниците на придонеси и даноци и за наплата на стасаните придонесите и даноци — — — — —	845